

Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2021 година бр.02-2598/2 од 15.04.2022 година донесена на 421<sup>та</sup> седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

## **ЈАВЕН ПОВИК**

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2021 година

### **1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ**

Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2021 година ќе се одржи на **25.05.2022 година (СРЕДА)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, со почеток во 08.00 часот.

### **2. ДНЕВЕН РЕД**

За седницата се предлага следниот:

#### **ДНЕВЕН РЕД**

##### **А. Процедурален дел:**

1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници.
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
5. Утврдување на записничар на Собранието.

##### **Б. Работен дел:**

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2021 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2021 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2021 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
4. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот на овластениот ревизор за извршената ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2021 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

5. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2021 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда за деловната 2019 година и деловната 2020 година.
7. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2021 година.
8. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2021 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.
9. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2021 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2021 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.

### **3.ПРАВО НА УЧЕСТВО**

Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

Согласно член 400 - а од Законот за трговските друштва, Друштвото им овозможува на акционерите да гласаат со кореспонденција (без физичко присуство) пред денот на одржување на Собранието. Друштвото пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите без обврска за истите да заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган.

Обрасците за гласање по пат на кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификација на акционерите се достапни на интернет страната на Друштвото.

Пополент образец за гласање по пат на кореспонденција треба да се достави до Друштвото пред одржувањето на Собранието, најдоцна до 18.05.2022 година (Среда). Заедно со пополнетиот образец за гласање по пат на кореспонденција акционерот до Друштвото треба да достави и документ за идентификација.

### **4.ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО**

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седицата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување  
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп  
ул."11 Октомври" бр.25 Скопје, со назнака  
"Пријава за учество на Годишно собрание 2021"**

## **5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ**

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на овој Јавен повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

## **6. ПОЛНОМОШНИК**

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмалку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

## **7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА**

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

## **8. МАТЕРИЈАЛИ**

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната

интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

## **9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО**

Официјалната интернет страница на Друштвото е [www.insumak.mk](http://www.insumak.mk)

УПРАВЕН ОДБОР

**Претседател на управен одбор**

Бошко Андов